

ХАГ БАРА ПРОШИРУВАЊЕ НА ОБВИНЕНИЕТО ПРОТИВ БОШКОСКИ!?

Минатата седмица беше одложена јавната седница на Апелациониот суд, на која требаше да се разгледува жалбата на Обвинителството за ослободителна пресуда на обвинетите за случајот "Раштански лозја". Причина за одлагањето, покрај недоаѓањето на неколкумина адвокати, беше и отсутството на еден од обвинетите, Митко Кикереков, кој рано изутрината, на денот на судењето, доживеал срцев удар. Според информациите кои ги пласира неговото најблиско семејство, Кикереков, кој во моментот се наоѓа во болница, во изминатите неколку дена речиси пред самиот старт на судењето, бил под постојан стрес, веројатно како што се

циониот суд, односно популарно наречената Апелација, која требаше да ја разгледува жалбата на Обвинителството, која, пак, според сите проценки, се очекуваше да биде одбиена. Но, тоа не се случи. Нашите извори велат дека тоа ќе биде на наредната седница, закажана за трети февруари. Во меѓувреме, нештата нема особено да бидат сменети за четворицата сè уште обвинети - Кикереков, Стојков, Утковски и Цветков, освен за поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски, кој доколку Апелација ја потврдеше пресудата за ослободување на скопска "двојка", според наши извори, можеше да очекува да добие шанса од Хаг, да биде пуштен на слобода, односно да се брани од слобода!? Но...



"РАШТАНСКИ ЛОЗЈА" ПОВТОРНО АКТУЕЛНИ



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

шпекулира од одлуката на Апелациониот суд.

За пошироката јавност, да потсетиме, Кикереков е еден од четворицата, односно заедно со генералот Горан Стојков, Бобан Утковски и Александар Цветков, кои беа обвинети за случајот "Раштански лозја", за кои Обвинителството тврдеше дека го фингирале убиството на седуммина азиски емигранти во март 2002 година. Но, по неколкумесечен судски процес македонските бранители успеаја да докажат дека кај нив не постои вина, односно дека, како што тврдеше поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски кој, исто така, е обвинет за ова дело, не се работело за емигранти, туку за терористи, кои во тој момент имале намера да извршат терористички напади во неколку странски амбасади во Скопје.

Сепак, оваа одлука на скопска "двојка" мораше да биде потврдена и од Апела-

ВЛАДАТА НАСКОРО СО НОВА ГАРАНЦИЈА ЗА БОШКОСКИ!?

Зад ваквата идеја, како што дознаваме, не само што стоел целиот адвокатски тим, кој во Хаг го застапува Бошкоски, туку и Владата на Република Македонија, која овој пат (за разлика од првиот), била подготвена да испрати нова гаранција до Хашкиот трибунал, со која би гарантирала дека обвинетиот Бошкоски во секое време ќе му биде достапен на Судот, и редовно ќе се јавува на сите рочишта. Оваа гаранција, како што посочуваат нашите извори, би била напишана на неколку страници, по теркот на оние кои ги правела Република Хрватска за своите обвинети, а не како претходната, која имаше едвај девет реда, и која всушност не кажуваше ништо.

Токму затоа повеќе од неопходна беше одлуката на Апелациониот суд, со која на

ЛАЖНА ЛИ Е ТРЕБА ДА ГО

Свесни за фактот дека не располагаат со речиси никакви докази против Љубе Бошкоски, како што ексклузивно дознава "Македонско сонце", хашките обвинители имаат намера да го прошират обвинението против поранешниот министер за внатрешни работи. Овој пат Бошкоски би бил обвинет за поттикнување! Односно, дека наводно свесно го натерал Јохан Тарчуловски да замине во селото Љуботен и да направи акција!?

Како поткрепа на барањето за проширување на тоа Хашкиот суд има намера, како што дознаваме, да искористи наводна изјава на Јохан Тарчуловски, која никој досега не ја видел, а која наводно веќе се наоѓала во Хаг.



ДАЛИ ЈОХАН Е ПРОТИВ ЛЪУБЕ?

обвинетите ќе им се потврдеше ослободителната пресуда, а на тој начин Министерството за правда на Република Македонија, второстепената одлука од Апелација за случајот "Раштански лозја" ќе можеше да ја ис-

прати до Република Хрватска. Со неа од Хрватска би побарале укинување на притворот за Љубе Бошкоски, кој во овој момент е замрзнат.

Како потпора на одлуката на Апелациониот суд и га-

ранцијата од Владата на Република Македонија, а сè со цел да се издејствува што поскоро Бошкоски да се брани од слобода, неговото семејство, односно неговата сопруга Виолета Бошкоска, како што дознаваме, има намера да побара гаранција и од Владата на Република Хрватска, бидејќи "брат Љубе" е и хрватски државјанин. На тој начин би се направила комплетна гаранција, а Хашкиот трибунал би одлучил каде би го пуштил да се брани од слобода поранешниот министер за внатрешни работи. Шансите тоа да биде Македонија, како што велат нашите извори, се многу мали, бидејќи овде Трибуналот би се плашел дека Бошкоски би можел да влијае на сведоците, додека доколку е во Хрватска би имал помали шанси за контакт со потен-

им беше одредена мерка притвор. Се работеше за лица од селото Љуботен, за кои Министерството за внатрешни работи во соработка со Судот констатираше дека кај сите нив се најдени барутни честички, при испитувањето со парафинска ракавица.

Целта на ова истражување на хашките истражители е да се докаже дека тие лица не учествувале во акцијата во Љуботен, туку дека се невини граѓани, кои биле малтретирани од страна на македонската полиција, и дека истите тие во Градската болница биле донесени во тешка телесна состојба. Но, за нивна жал, засега ниеден од истражните судии ниту, пак, обвинители не го потврдил ова, ниту, пак, направил записник, во кој стои дека на било каков начин некое од

ИЗЈАВАТА НА ЈОХАН, КОЈА "ЗАКОПА" БРАТ ЛЪУБЕ!?

ЗА АМБАСАДОРКАТА ТАСКОВСКА ВО ШЕВЕНИНГЕН НЕМА МАКЕДОНЦИ!

Амбасадорите на земјите чии обвинети се наоѓаат во затворот во Шевенинген, како што дознаваме, постојано одат да ги посетат, при тоа обезбедувајќи им сè што им е потребно. Истото го прават и со нивните семејства, кога престојуваат во Хаг, при тоа наоѓајќи им соодветно место за престој.

За разлика од нив, македонската амбасадорка во Хаг, Добринка Тасковска, досега ниеднаш не го посетила Љубе Бошкоски ниту, пак, Јохан Тарчуловски. Истовремено, како што соопштуваат нашите извори, таа воопшто не се ни понудила да им помогне на семејствата на двајцата обвинети Македонци, кога тие се во посета на Шевенинген.



цијалните сведоци, кои се наоѓаат на списокот на сведоци на Хашкиот трибунал. Но, по одложувањето на седницата на Апелациониот суд сите овие активности се поместуваат за понатаму.

ЉУБЕ ОБВИНЕТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ !?

Неодамна, кој знае по кој пат, во Република Македонија престојуваа хашки истражители, кои овој пат немаа намера да бараат нови сведоци за обвинението против Бошкоски, туку имаа намера, како што всушност и направија, да ги "испрашаат" сите истражни судии и обвинители од Република Македонија, кои постапувале по предметите за кривично дело тероризам, поднесени на 13 и 14 август 2001 година, кога на 27 лица

овие 27 лица е малтретирано од страна на полицијата.

Свесни за фактот дека не располагаат со речиси никакви докази против Љубе Бошкоски, како што ексклузивно дознава "Македонско сонце", хашките обвинители имаат намера да го прошират обвинението против поранешниот министер за внатрешни работи. Овој пат Бошкоски би бил обвинет за поттикнување! Односно, дека наводно свесно го натерал Јохан Тарчуловски да замине во селото Љуботен и да направи акција, за која, да потсетиме, од страна на Трибуналот, силите на Министерството за внатрешни работи се обвинуваат дека направиле злосторство, односно дека убиле цивилни лица.

Како поткрепа на барањето за проширување на обвинението против Бошкоски за



КЕ ДОНЕСЕ ЛИ МЛАДИЌ СЛОБОДА ЗА ЉУБЕ?

поттикнување, Хашкиот суд има намера, како што дознаваме, да искористи наводна изјава на Јохан Тарчуловски, која никој досега не ја видел, а која наводно веќе се наоѓала во Хаг. Оваа "крунска" изјава против Бошкоски, Тар-

трешни работи ниту, пак, дека истата воопшто постои, иако се спекулира дека таа веќе се наоѓа во Хаг. Како потврда на тоа се и неофицијалните информации, кои говорат дека од страна на босанската адвокатка Едина Ра-

Шевенинген не пристигнат најбараните бегалци Ратко Младиќ и Радован Караџиќ. Обрачот кој постојано се стега околу овие двајца е сè повидлив и од "растрчаноста" на српските власти да испорачаат барем еден од нив двајца, се разбира, доколку сакаат да преговараат за евентуален влез на Србија и Црна Гора во Европската унија. Особено сега откако во Шевенинген веќе се наоѓа хрватскиот генерал Анте Готовина.

Српските власти, свесни за тој факт, во последно време интензивно работат на лоцирањето на овие двајца. Така, според неофицијалните информации, српските власти веќе и почнале преговори со поранешниот командант на војската на Република Српска, Ратко Младиќ. Како што соопштуваат извори од

Србија, во преговорите Младиќ барал финансиска сигурност за неговото семејство, но и за сите оние лица кои во текот на неговото криење го помагале финансиски. Тука влегуваат и оние лица на кои треба да им се суди, а за кои Младиќ бара амнестија.

Апсењето на Младиќ, според наши извори, не само што ќе ја подобри позицијата на Србија во меѓународни рамки, туку ќе донесе нешто добро и за Република Македонија, односно за Љубе Бошкоски. Имено, според нашите извори, апсењето или доброволното предавање на Младиќ, кое треба да се случи по новогодишните празници, ќе го оемкне ставот на Хашкиот трибунал, по што, како што велат нашите извори, ќе може да се очекува Бошкоски да се брани од слобода.

НОВА ГОДИНА БЕЗ ЉУБЕ

Семејството на Љубе Бошкоски, односно неговата сопруга Виолета и неговите три деца, и покрај желбата Новата година да ја минат заедно тоа нема да им биде овозможено. Причина за тоа, како што дознаваме, е што до 11 јануари веќе сите соби се зафатени од страна на хрватски и на српски семејства, чии најблиски се наоѓаат во Шевенинген.

чуловски наводно ја дал пред истражната комисија на Министерството за внатрешни работи, во времето кога министер за внатрешни работи беше Хари Костов. Во неа, според наши неофицијални информации, Тарчуловски наводно изјавил дека три недели пред да се случи "Љуботен", од страна на тогашниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, бил назначен за одговорен за селото Љуботен, бидејќи како што наводно рекол имал наредба да го уапси Џавид Асани, кој според оперативни сознанија на МВР, во тоа време се наоѓал во селото Љуботен. Наводно, и токму поради тоа била преземена акцијата во селото Љуботен!?

Оваа изјава не е потврдена од Министерството за вна-

шидовиќ, како што дознаваме, била оспорена во Хаг, бидејќи според аргументите на одбраната на Бошкоски, во моментот кога наводно Тарчуловски ја давал оваа изјава во Министерството за внатрешни работи, немал адвокат. Со тоа оваа изјава не може да се смета за валидна во целата постапка, како и тоа дека тоа што го пишува во изјавата го кажал токму Тарчуловски!?

МЛАДИЌ ВО ХАГ ПО НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ!

Сепак, според наши неофицијални информации, хашките истражители имаат намера постојано да бараат нови наводни докази за Љубе Бошкоски, сè додека во

ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
...ТКА НЕМА НИШТО ПАСИВНО

РИЗИЦИ

- Рак на белите дробови за 20-30%
- Срдечен заболување за 25-35%
- Астма за 40-60%
- Инфаркт за 80%

Вентилацијата не е решение за пасивно пушење. Системот за вентилација кој го забрзуваат надолу од оловна воздух треба да работат со брзина приближна на тоа што се да можат значително да ги намали ризиците по здравјето. Системот кој го забрзуваат воздухот исто така не е ефективен бидејќи такви се отстрануваат единствените честички од чадот од цигарите, не се и уништаваат и токсичните гасови кои произлегуваат од раќ.

Долго не се гледа, сепак адимацијата на чадот од цигарите на едно исто место може да му наштета на вашето здравје. Вентилацијата на чадот од цигарите на луѓето кои пушат се нарекува пасивно пушење (а патолошки и недобронамен или навратно пушење).

Чадот на чадот на чадот е присутен во многу потиски од чадот кој го кријат луѓето (проу филтерот). Чадот во која во која се пуши содржи околу 4.000 хемикалии, и во најмалку 60 од нив се знае или претпоставува дека придонесуваат раќ.

Инфраредното зрачевање на чадот од цигарите во домот, на работното место или во некој бад може да има краткотрајни ефекти, како на пример ирритација на очите, надразнување на грлото или главала. Но, на долг рок, ефектите од пасивното пушење се многу поопасни.

ШТО МОЖАМ ЈАС ДА СТОРАМ

ОТКАЖЕТЕ СЕ ОД ПУШЕЊЕ

Вентилацијата не е решение за пасивно пушење. Системот за вентилација кој го забрзуваат надолу од оловна воздух треба да работат со брзина приближна на тоа што се да можат значително да ги намали ризиците по здравјето. Системот кој го забрзуваат воздухот исто така не е ефективен бидејќи такви се отстрануваат единствените честички од чадот од цигарите, не се и уништаваат и токсичните гасови кои произлегуваат од раќ.

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 600/601